

Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

SONY NW-HD5

Со димензии колку кредитна картичка (89x55x14mm) и тежина 125 грама, овој MP3 плеер има 20GB простор за подготвување музика и неколку интересни функции. Најинтересна е "follow - turn" опцијата, која го следи движењето на плеерот со сликата на дисплејот, така што секогаш независно од положбата на уредот, прикажува слика кон корисникот. Освен тоа, Sony го опреми и со G-сензор за заштита, која спречува оштетувањето на дискот и дури кога ќе се посака уредот да се испушти од 1 метар височина. Изборот на бои е сведен на три - црна, сребрена и

црвена во алуминиумска изведба, а има со заменлива батерија (до 40 часа работење). Плеерот во целост поддржува mp3 формати, па нема потреба за долготрајни конвертирања, што беше честа болка кај Sony MP3 плеерите, а е и компатибилен со ATAC3+ стандардот.

ПРВ ЧАСОВНИК ОД ЕЛЕКТРОНСКИ ЛИСТ

Компанијата E ink заедно со Seiko Epson и Seiko Watch го промовираа првиот часовник со "електронски лист". Тој нов лист е во можност да прикажува информации речиси преку целата површина. Во исто време дисплејот троши разумно количество енергија, па нема да треба почесто да се менува батеријата. Некои други карактеристики на Seiko часовникот



се големиот контраст за читливост во темнина и на светлина, тенкиот флексибилен дисплеј и уште една мала потрошувачка, така што на часовникот не мора да постои back-light опција. Со сè тоа тука е и "memory effect" за подолго прикажување на времето. За овој часовник ќе треба да се почека уште малку затоа

што Seiko планира да го пушти во продажба за период од околу 1 година.

ЗАМЕНА ЗА ПОСЛАБИТЕ ДИГИТАЛНИ ФОТОАПАРАТИ

Веќе подолго време се зборува за телефоните кои би требало да ги заменат дигиталните камери. Sony Ericsson K750 е еден од првите такви телефони, затоа што има вградено камера од 2 мегапиксела со автофокус, блиц и можност да се снима видеоматеријал. Овој tri-band GSM телефон има екран со резолуција од 176x220 пиксели и на него може да бидат прикажани до 262.144 бои. Телефонот е со димензии 100x46x20.5mm и со тежина од 100 грама.

Доколку се сака, може фотографијата која е направена со овој мобилен телефон да се препрати со користење infrared port, Bluetooth или e-mail. Можат да се сочуваат и во 32MB интерна меморија, но доколку се сака поголема меморија до 2GB може се дополнително со Memory Stick Duo Pro мемориска картичка, се разбира доколку не се доволни оние 64MB, кои следуваат со телефонот. Sony Ericsson K750 поддржува репродукција на MP3 ме-



лодии, 40 гласовни полифони и FM радио. Во овој телефон се инсталирани апликации како VideoDJ и PhotoDJ, со кои можат да се креираат и менуваат анимации и фотографии респективно. Овој модел поддржува Java-технологија, па се разбира доколку се сака можат да додадат нови апликации и игри. K750 ќе се најде во продажба широм светот до средината на годината, па веројатно наскоро ќе се појави и кај нас.



RADIO TAXI
Пулстарс
9177